



... 72-годишен велешанец е осомничен дека блудничел врз две малолетни сестри-близначки. Против осомничениот е поднесена кривична пријава за полов напад врз малолетник, кој не наполнил 14 години...

... Двајца пензионери и повозрасен кичевец се осомничени дека речиси една година блудничеле со две малолетнички (12 и 13 години). Тројцата биле уапсени откако полицијата, во напуштена кука во строгиот центар на Кичево, фатила на дело еден од педофилите. Според полицијата, станува збор за 69-годишен кичевец, другиот на возраст од 60 години е од Колибари и третиот (71) е од Зајас. И против нив се поднесени кривични пријави за полов напад врз малолетник, кој не наполнил 14 години...

... Силување на сопствената ќерка и на нејзината другарка на 12-годишна возраст, деца со лесна психичка попреченост, од страна на Т.П. од Богомила...

... Обид за силување на четирнаесетгодишната ќерка на својата невенчана сопруга од страна на велешанец...

... Случај на македонскиот државјанин Љ.В., кој бил уапсен во Херцег Нови, Црна Гора, откако бил осомничен дека допирал малолетници...

... Четириесетгодишен штипјанец е осомничен дека силувал две 13-годишни деца, кои биле згрижени и побегнале од Домот за деца без родители "11 Октомври" од Скопје. Тоа предизвика буре реакции во јавноста и осуда од страна на невладините организации...

Ова се само дел од откриените случаи на педофилија, што не значи дека нема други...



Пишува:
Милева ЛАЗОВА

Во изминатиов период македонската јавност беше и сè уште е згрозена од сознанието дека педофилијата и во нашава земја има земено голем замав. Повеќе од вистина е дека кај секој родител, кој ги сака своите деца, се јавуваат паника и страв случајно неговото дете да не биде тоа кое ќе најде на таква девијантна личност, па сомнително ги гледа и соседите, и пријателите, дури и блиските роднини.

Плаши и фактот дека многумина се свесни оти појавата на педофилија во нивниот град не е толку ретка како што покажуваат официјалните информации. Според податоците од Министерството за внатрешни работи, во текот на првите шест месеци од годинава во земјава се регистрирани вкупно 32 кривични дела против полово слобода и полов морал извршени над малолетници. Запрепастува и фактот дека во неколку случаи се вмешани и самите родители, кои најчесто се социјално загрозувани и примаат социјална помош, па на некој начин ги продаваат своите деца. Постапка која уште веднаш е за голема осуда. Проблем е, не само што тој постои, што децата - жртви се плашат да кажат било кому за тоа, од закани или од страв дека ќе се урне светот, па си молчат и трпат, а психата им страда, живеат во пекол. Премногу се повлекуваат во себе, а последиците се



чувствуваат и во подоцнежните години. Тука без размислување надлежните институции треба да им го одземат родителското право.

А, кога веќе се спомнуваат институциите се наметнуваат и низа прашања: Што се случи со нашите патријархални семејства, со почитта? Дали законите ни се многу благи? Дали нешто затајува? Дали треба да се случи најстрашното за некој педофил да биде осуден на најстрога казна? До кога судиите на педофилите ќе им досудуваат најблаги казни?

ПОЛОВИОТ НЕМОРАЛ ИЗВРШЕН НАД МАЛОЛЕТНИЦИТЕ ИМ ГО ПРАВИ ЖИВОТОТ ПЕКОЛ

СТАНИСЛАВ ПЕТКОВСКИ, ПСИХОЛОГ

"Сè поголемиот либерализам во однос на изборот на сексуалното задоволство (фетишизам, хомосексуалност, лезбејство), резултираше и со појава на педофилија. Тој некој вид либерализам во однос на сексуалноста, кај одредена група луѓе со проблеми во психичкиот развој, во одредени аспекти од нивното живеење во врска со нивното детство, својот сексуален интерес го насочуваат кон детето. Токму либерализмот, кој е актуелен последниве 50 години, им дава илузија дека тоа е дозволено, колку е поголемо психолошкото нарушување толку тие повеќе мислат дека и тоа е дозволено. Значи, либерализмот во комбинација со алиенацијата (оттуѓување) прави децата да стануваат полесен плен на манипулација на возрасните луѓе и доведува

до реализација на нивните нарушени сексуални ориентации. Недостатокот на улогата на родителот во развојот на сексуалноста на детето го доведува во опасност затоа што тоа, барајќи повозрасни луѓе од кои ќе сака да учи, се зближува со луѓето кои имаат таква ориентација. Тие се способни да ги заведат овие деца, а потоа со манипулативни својства да ги остварат своите намери.

Дискутабилно е дали оваа појава во последно време е



**ПЕДОФИЛОТ ЈОВЕ КОСТАДИНОВСКИ
ОСУДЕН Е САМО НА 15 Г. ЗАТВОР
- ПРЕСУДА КОЈА ПРЕДИЗВИКА
РЕВОЛТ И НЕЗАДОВОЛСТВО**

зачестена или, пак, сега појавата многу полесно се осознава, токму заради постоењето на медиуми кои се ориентирани кон тоа, служби, невладини организации итн. Понови средства за остварување на ваквите намери на педофилите се нивни различни здруженија и злоупотребата на Интернетот. Но, од друга страна, токму злоупотребата на Интернетот овозможува органите на прогонот да имаат поголем увид во масовноста на оваа појава. Кога ваквите луѓе

ќе бидат фатени на дело треба да бидат затворени, но треба и да им се овозможи психолошки третман, затоа што на некој начин педофилијата е болест, не токму во вистинска смисла, но сепак е болест. Тука треба да се вклучат и бројни институции, затоа што по одлежувањето на затворската казна, доколку не се поведе сметка, тие повторно можат да го направат тоа неморално дело.

ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ "МЕЃАШИ" по повод зголемениот број случаи на сексуална злоупотреба на деца повторно бара судиите да досудуваат построги и повисоки казни за сторителите на полов напад на дете, односно од најмалку десет години до доживотен затвор, во зависност од тежината на стореното дело. "Меѓаши" потсетуваат дека Првата детска амбасада во светот и досега повеќе пати реагираше и барала зголемување на казните за педофилите, како и да се воведат дополнителни мерки на заштита на децата од педофили повратници од затворите и да се работи со децата жртви на нивна рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција во општеството.

Од "Меѓаши" истакнуваат дека треба да се спроведуваат превентивни програми на работа со педофилите и нивна ресоцијализација, која истовремено ќе вклучува преземање соодветни мерки, кои ќе оневозможат повторување на делата, а во училиштата, семејствата и преку медиумите да се спроведуваат превентивни програми, кои ќе влијаат на заштитата на децата од педофилија.

Првата детска амбасада во светот бара да се направи и централен регистар за евиденција на сите пријавени случаи и сторители на полов напад врз дете, како и осудените педо-

фили да ги обесштетат децата кои биле жртви на насилство и по издржувањето на казната затвор да им се забрани пристап во објекти и на места каде што престојуваат деца.

Борбата против педофилијата бара тимски и мултидисциплинарен пристап, преку соработка на граѓанските организации и државните институции, особено центрите за социјална работа, судството, народниот правобранител, полицијата и училиштата.

Во светот, потсетуваат од "Меѓаши", околу еден милион деца годишно се жртви на сексуална злоупотреба, а светските податоци говорат дека само 30 отсто од децата-жртви се откриваат и се пријавуваат. Статистиките покажуваат и дека децата од женски пол се пет пати почесто жртви отколку децата од машки пол, односно секое трето девојче и секое седмо момче се жртви на педофили. Во 89,75 отсто случаи злоставувањето трае повеќе години, а во 10,25 отсто случаи повеќе месеци.

Ги охрабруваме децата и возрасните да не молчат за насилството и да го пријавуваат во најблиските полициски станици или на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222 при Првата детска амбасада во светот "Меѓаши".

